



## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе  Излегува по потреба	28.10. 2010 година ден месец година Свети Николе Број 12	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
---	---	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**ЗАКЛУЧОК**  
за објавување на Кварталниот Извештај за извршување на  
Буџетот на Општина Свети Николе за период  
од 01.01.2010 година до 30.06.2010 година

Се објавува Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за период од 01.01.2010 година до 30.06.2010 година бр. 0701 - 769, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

Бр. 0801-789  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе

Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
*Роберт Ѓоргиев с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година донесе

**ЗАКЛУЧОК**  
за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина  
Свети Николе за период од 01.01.2010 година до  
30.06. 2010 година

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за период од 01.01.2010 година до 30.06. 2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0701 - 769**  
**28.10. 2010 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Одлуката за изменување и допоолнување на Буџетот на**  
**Општина Свети Николе за 2010 година**

Се објавува Одлуката за изменување и допоолнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2010 година бр. 0701 - 770, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

**Бр. 0801-789/2**  
**28.10. 2010 год.**  
**Свети Николе**

**Градоначалник,**  
**на Општина Свети Николе**  
**Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на**  
**Урбанистички план вон населено место на КП бр. 2116/1 м.в., Периш,,**  
**КО Свети Николе Општина Свети Николе**

Се објавува Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место на КП бр. 2116/1 м.в.” Периш КО Свети Николе Општина Свети Николе бр. 0701 - 771, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

**Бр. 0801-789/3**  
**28.10. 2010 год.**  
**Свети Николе**

**Градоначалник,**  
**на Општина Свети Николе**  
**Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.24/08 – пречистен текст ), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10.2010 година донесе

### **О Д Л У К А**

**за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место на КП бр. 2116/1 м.в.”Периш“ КО Свети Николе Општина Свети Николе**

#### **Член 1**

Се пристапува кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место за формирање на градежна парцела на КП бр. 2116/1 м.в.”Периш” КО Свети Николе, Општина Свети Николе за изградба на објект од производство.

#### **Член 2**

Изработката на планот ќе започне по добивање на услови за планирање на просторот од Органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на просторно планирање.

#### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр. 0701-771**  
**28.10.2010 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Претседател на Совет,**  
**Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **З А К Л У Ч О К**

**за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10511/1 ул. Маршал Тито бб, КО Свети Николе, Општина Свети Николе**

Се објавува Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10511/1 ул. Маршал Тито бб, КО Свети Николе, Општина Свети Николе бр. 0701 - 772, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10.2010 година.

**Бр. 0801-789/4**  
**28.10.2010 год.**  
**Свети Николе**

**Градоначалник,**  
**на Општина Свети Николе**  
**Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.24/08 – пречистен текст ), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10.2010 година донесе

## О Д Л У К А

**За пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10511/1 ул. “ Маршал Тито “ бб, КО Свети Николе, Општина Свети Николе**

### Член 1

Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10511/1 ул. “ Маршал Тито “ бр.67, КО Свети Николе , Општина Свети Николе за изградба на магацини .

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр. 0701-772  
28.10. 2010 година  
Свети Николе**

**Општина Свети Николе  
Претседател на Совет,  
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## З А К Л У Ч О К

**за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10747/1 м.в. Рудина , КО Свети Николе, Општина Свети Николе**

Се објавува Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10747/1 м.в. Рудина , КО Свети Николе, Општина Свети Николе бр. 0701 - 773, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

**Бр. 0801-789/5  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе**

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Горгиев с.р.**

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.24/08 – пречистен текст ), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10.2010 година донесе

## О Д Л У К А

**За пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10747/1 м.в. “ Рудина” , КО Свети Николе, Општина Свети Николе**

### Член 1

Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10747/1 м.в. “ Рудина” , КО Свети Николе , Општина Свети Николе за изградба на магацини .

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр. 0701-773**  
**28.10. 2010 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Претседател на Совет,**  
**Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за урврдување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1 и "2" Плански опфат меѓу ул."Вељко Влаховиќ", "Јанко Глигоров", "29-Ноември" и "Првوماјска", Свети Николе 2010-2015 година**

Се објавува Одлуката за урврдување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1 и "2" Плански опфат меѓу ул."Вељко Влаховиќ", "Јанко Глигоров", "29-Ноември" и "Првوماјска", Свети Николе 2010-2015 година бр. 0701 - 774, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

**Бр. 0801-789/6**  
**28.10. 2010 год.**  
**Свети Николе**

**Градоначалник,**  
**на Општина Свети Николе**  
**Роберт Ѓорѓиев с.р.**

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија " бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10.2010 година донесе

### **ОДЛУКА**

**За урврдување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1 и "2" Плански опфат меѓу ул."Вељко Влаховиќ", "Јанко Глигоров", "29-Ноември" и "Првوماјска", Свети Николе 2010-2015 година**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука Советот на Општина Свети Николе го утврдува нацртот на Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1 и "2" Плански опфат меѓу ул."Вељко Влаховиќ", "Јанко Глигоров", "29-Ноември" и "Првوماјска", Свети Николе 2010-2015 година. По утврдувањето на Нацртот на Деталниот урбанистички план ќе се спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.

#### **Член 2**

Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на Општината.Времето на изложување на планот и спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе биде објавено со соопштение во јавните гласила.

#### **Член 3**

По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија формирана од Градоначалникот.

#### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0701-774**  
**28.10. 2010 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Претседател на Совет,**  
**Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за урвудување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1” Плански опфат меѓу ул.”Карпошева”, “Македонска”, и “Орце Николов”, Свети Николе 2010-2015 година**

Се објавува Одлуката за урвудување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1” Плански опфат меѓу ул.”Карпошева”, “Македонска”, и “Орце Николов”, Свети Николе 2010-2015 година бр. 0701 - 775, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

**Бр. 0801-789/7  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе**

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година донесе

### **ОДЛУКА**

**за урвудување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1” Плански опфат меѓу ул.”Карпошева”, “Македонска”, и “Орце Николов”, Свети Николе 2010-2015 година**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука Советот на Општина Свети Николе го утврдува нацртот на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “1” Плански опфат меѓу ул.”Карпошева”, “Македонска”, и “Орце Николов”, Свети Николе 2010-2015 година. По утврдувањето на Нацртот на Деталниот урбанистички план ќе се спроведе Јавна презентација и Јавна анкета.

#### **Член 2**

Јавната презентација и Јавната анкета ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на Општината.Времето на изложување на планот и спроведување на Јавната презентација и Јавната анкета е 10 работни дена и ќе биде објавено со соопштение во јавните гласила.

#### **Член 3**

По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета се изготвува Извештај за прифатените и неприфатените забелешки од страна на стручна комисија формирана од Градоначалникот.

#### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0701-775  
28.10. 2010 година  
Свети Николе**

**Општина Свети Николе  
Претседател на Совет,  
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

### **за објавување на Одлука за започнување на постапка за избор на приватен партнер за доделување на договор за јавно приватно партнерство за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Свети Николе**

Се објавува Одлука за започнување на постапка за избор на приватен партнер за доделување на договор за јавно приватно партнерство за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Свети Николебр. 0701 - 776, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

**Бр. 0801-789/8  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе**

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 89 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на РМ,, бр. 07/2008,139/2008,64/2009 и 52 од 2010), а во врска со и член 36 став 1 точка 8 и член 50 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на РМ,, бр. 5/2002 година), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10.2010 година донесе

## **ОДЛУКА**

### **за започнување на постапка за избор на приватен партнер за доделување на договор за јавно приватно партнерство за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Свети Николе**

#### **Член 1**

Се спроведува отворена постапка со јавна набавка за избор на приватен партнер за склучување на договор за јавно партнерство за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Свети Николе.

#### **Член 2**

Одлуката за започнување на постапка за јавно приватно партнерство се донесува заради следните цели:

1.- Со реализација на договорот за јавно приватно партнерство за реконструкција и модернизација на јавното осветлување во Општина Свети Николе да се намалат трошоците за потрошената електрична енергија на годишно ниво;

2.- Новата инсталација да има век на траење повеќе од 20 години;

3.- Реконструкција и модернизација на уличното осветлување да доведе до поголема заштеда на електрична енергија и до намалување на трошоците за идно одржување на истото, односно намалување на трошоците за резервни електрични светилки, трошоци за работна сила и механизацијата за замена на светилките;

4.- Да се постигне зголемување на ефикасноста во давањето на услугите кон граѓаните во делот на уличното осветлување, да се подобри естетскиот изглед на градот во централното градско подрачје како и условите за одвивање на сообраќајот ид вистејето на пешаците во ноќни услови;

5.- Во смисла на степенот на осветленост (квалитет) и времетраење на осветлувањето да се постигне иста или подобра ефикасност.

#### **Член 3**

Проценетата вредност на договорот за јавно приватно партнерство изнесува 30.000.000,00 денари со ДДВ.

#### **Член 4**

За доделување на договор за јавно приватно партнестрво ќе се спроведе отворена постапка.

Рокот за доставување на понудите ќе биде според Законот за јавните набавки од денот на објавување на огласот за објавување.

#### **Член 5**

Надоместокот за издавање на тендерска документација изнесува 1.500,00 денари.

#### **Член 6**

Постапката за избор на приватен партнер и доделување на договор за јавно приватно партнестрво ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на Градоначалникот на Општина Свети Николе.

Комисијата работи во полн состав и одлуките ги донесува со мнозинство на гласови од членовите.

#### **Член 7**

Изборот за најповолен приватен партнер ќе го изврши Комисијата од член 6 на оваа Одлука.

#### **Член 8**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,,

**Бр.0701-776**  
**28.10.2010 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

#### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Решението за избор на член во Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој**

Се објавува Решението за избор на член во Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој бр. 0701 - 777, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

**Бр. 0801-789/9**  
**28.10. 2010 год.**  
**Свети Николе**

**Градоначалник,**  
**на Општина Свети Николе**  
**Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 40, 42 и 43 од Статутот на Општина Свети Николе (Службен гласник на Општина Свети Николе бр.1/06) и член 102 од Деловникот на Општина Свети Николе (Службен гласник на Општина Свети Николе бр.2/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година донесе

#### **РЕШЕНИЕ**

**за избор на член во**  
**Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој**

1. Во Комисијата за финансии и локален економски развој на Советот на Општина Свети Николе се избира:



- за член:
- Маја Серафимова Јосев

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701-777**  
**28.10. 2010 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Решението за разрешување и избор на претседател на**  
**Комисијата за родова рамноправност**

Се објавува Решението за разрешување и избор на претседател на Комисијата за родова рамноправност бр. 0701 - 778, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

**Бр. 0801-789/10**  
**28.10. 2010 год.**  
**Свети Николе**

**Градоначалник,**  
**на Општина Свети Николе**  
**Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 40, 42 и 43 од Статутот на Општина Свети Николе (Службен гласник на Општина Свети Николе бр.1/06) и член 102 од Деловникот на Општина Свети Николе (Службен гласник на Општина Свети Николе бр.2/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за разрешување и избор на претседател на**  
**Комисијата за родова рамноправност**

1. Во Комисијата за родова рамноправност на Советот на Општина Свети Николе се избира:

- за претседател:
- Андријана Блажевска

2. Досегашниот претседател на Комисијата Даниела Арсенова продолжува да работи во Комисијата за родова рамноправност како член.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701-778**  
**28.10. 2010 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за одобрување на парични средства за покривање на трошоците на Армијата на Република Македонија кои ќе произлезат при извршување на одредени инфраструктурни работи во Општина Свети Николе**

Се објавува Одлука за одобрување на парични средства за покривање на трошоците на Армијата на Република Македонија кои ќе произлезат при извршување на одредени инфраструктурни работи во Општина Свети Николе бр. 0701 - 779, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

Бр. 0801-789/11  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 28.10. 2010 година донесе

### **ОДЛУКА**

**за одобрување на парични средства за покривање на трошоците на Армијата на Република Македонија кои ќе произлезат при извршување на одредени инфраструктурни работи во Општина Свети Николе**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе се одобруват парични средства во износ не поголем од 700.000,00 денари за покривање на трошоците на Армијата на Република Македонија кои ќе произлезат од извршување на одредени инфраструктурни работи во Општина Свети Николе.

#### **Член 2**

Паричните средства од член 1 од оваа Одлука ќе се употребат за покривање на следните трошоци:

- за гориво (нафта - бензин) и за мазива за возилата на АРМ;
- за сместување - ноќевање на лица од АРМ;
- за исхрана на припадниците на АРМ

#### **Член 3**

По завршувањето на работите од страна на АРМ, стручните служби при Општина Свети Николе до Советот на Општината ќе достават писмен извештај за извршените работи како и пресметка за направените трошоци за потрошени горива и трошоци за сместување - ноќевање и исхрана на лицата од АРМ.

#### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0701 - 779  
28.10. 2010 година  
Свети Николе

**Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,  
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици**

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици бр. 0701 - 780, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

Бр. 0801-789/12  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа, како и член 10 став 2 и член 11 став 1 алинеа 4 и член 28 став3 од Законот за средно образование (“Службен весник на РМ” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97,82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008 и 33/2010), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10. 10.2010 година, донесе

### **ОДЛУКА**

#### **за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици**

##### **Член 1**

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за формирање паралелки со помал број на ученици од 25 ученика.

##### **Член 2**

Се задолжува СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе воспитно-образовниот процес во паралелките да го организира во согласност со пропишаните педагошки стандарди и нормативи.

##### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на Општина” Свети Николе.

Бр. 0701 -780  
28.10. 2010 година  
Свети Николе

**Претседател,  
на Советот на Општина Свети Николе  
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Годишната програма за воспитно-образовна дејност за учебната 2010/2011 година во СОУ Кочо Рацин**

Се објавува Годишната програма за воспитно-образовна дејност за учебната 2010/2011 година во СОУ Кочо Рацин бр. 0701 - 781, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

Бр. 0801-789/13  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Ѓорѓиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28. 10. 2010 година донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Годишната програма за воспитно-образовната дејност за учебната 2010/2011 година на СОУ Кочо Рацин Свети Николе**

1. Се усвојува Годишната програма за воспитно-образовната дејност за учебната 2010/2011 година на СОУ Кочо Рацин Свети Николе.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0701 - 781  
28.10. 2009 година  
Свети Николе

**Претседател,  
на Совет на Општина Свети Николе  
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за објавување на Годишната програма за работата на ООУ Даме Груев с.Ерџелија за учебната 2010/2011 година**

Се објавува Годишната програма за работата на ООУ Даме Груев с.Ерџелија за учебната 2010/2011 година бр. 0701 - 782, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

Бр. 0801-789/14  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Ѓорѓиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28. 10. 2010 година донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Годишната програма за работата на ООУ Даме Груев с. Ерџелија за учебната 2010/2011 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работата на ООУ Даме Груев с. Ерџелија за учебната 2010/2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0701 - 782  
28.10. 2010 година  
Свети Николе

**Претседател,  
на Совет на Општина Свети Николе  
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Годишната програма за работата на Јавната Општинска Установа за деца - Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2010/2011 година**

Се објавува Годишната програма за работата на Јавната Општинска Установа за деца - Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2010/2011 година бр. 0701 - 783, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

Бр. 0801-789/15  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Ѓорѓиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28. 10. 2010 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за усвојување на Годишната програма на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2010/2011 година**

1. Се усвојува Годишната програма на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2010/2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0701 - 783  
28.10. 2010 година  
Свети Николе

**Претседател,  
на Совет на Општина Свети Николе  
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Годишната програма за работа на ООУ "Гоце Делчев" Свети Николе за учебната 2010/2011 година**

Се објавува Годишната програма за работа на ООУ "Гоце Делчев" Свети Николе за учебната 2010/2011 година бр. 0701 - 784, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

Бр. 0801-789/16  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28. 10. 2010 година донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“,  
Свети Николе за учебната 2010/2011 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ Гоце Делчев Свети Николе за учебната 2010/2011 година

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0701 - 784  
28.10. 2010 година  
Свети Николе

**Претседател,  
на Совет на Општина Свети Николе  
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за објавување на Годишен извештај за работата на ООУ “Гоце Делчев”  
Свети Николе за учебната 2009/2010 година;**

Се објавува Годишниот извештај за работата на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за учебната 2009/2010 година бр. 0701 - 785, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

Бр. 0801-789/17  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10.2010 година донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Годишниот извештај за работата на  
ООУ Гоце Делчев Свети Николе во учебната 2009/2010 година**

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ Гоце Делчев Свети Николе во учебната 2009/2010 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0701 - 785  
28.10. 2010 година  
Свети Николе

**Претседател,  
на Совет на Општина Свети Николе  
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на ООУ Кирил и Методиј Свети Николе за учебната 2010/2011 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работаот на ООУ Кирил и Методиј Свети Николе за учебната 2010/2011 година бр. 0701 - 786, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

Бр. 0801-789/18  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28. 10. 2010 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Годишната програма за работата на ООУ Кирил и Методиј Свети Николе за учебната 2010/2011 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работаот на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе за учебната 2010/2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 786  
28.10. 2010 година  
Свети Николе

**Претседател,  
на Совет на Општина Свети Николе  
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Годишниот извештај за работа на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе за учебната 2009/2010 година**

Се објавува Годишниот извештај за работа на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе за учебната 2009/2010 година бр. 0701 - 787, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

Бр. 0801-789/19  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10.2010 година донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Годишниот извештај за работата на**  
**ООУ Кирил и Методиј Свети Николе во учебната 2009/2010 година**

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ООУ Кирил и Методиј Свети Николе во учебната 2009/2010 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0701 - 787  
28.10. 2010 година  
Свети Николе

**Претседател,  
на Совет на Општина Свети Николе  
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за објавување на Заклучокот за усвојување на Завршната сметка на ЈП Пазари за**  
**период од 01.01. до 30.09.2010 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Завршната сметка на ЈП Пазари за период од 01.01. до 30.09.2010 година бр. 0701 - 788, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година.

Бр. 0801-789/20  
28.10. 2010 год.  
Свети Николе

**Градоначалник,  
на Општина Свети Николе  
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 28.10. 2010 година донесе

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Завршната сметка на ЈП Пазари за период**  
**од 01.01. до 30.09.2010 година**

1. Се усвојува Завршната сметка на ЈП Пазари за период од 01.01. до 30.09.2010 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе.



## СОДРЖИНА

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Свети Николе за период од 01.01.2010 година до 30.06.2010 година ..... стр.1
2. Одлука за изменување и допоолнување на Буџетот на Општина Свети Николе за 2010 година ..... стр.2
3. Одлука за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место на КП бр. 2116/1 м.в." Периш КО Свети Николе Општина Свети Николе ..... стр.3
4. Одлука за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10511/1 ул. Маршал Тито бб, КО Свети Николе, Општина Свети Николе .. ..... стр.4
5. Одлука за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10747/1 м.в. Рудина , КО Свети Николе, Општина Свети Николе ..... стр.4
6. Одлука за уврдување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1 и "2" Плански опфат меѓу ул."Вељко Влаховиќ", "Јанко Глигоров", "29-Ноември" и "Првомајска", Свети Николе 2010-2015 година . ..... стр. 5
7. Одлука за уврдување на нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. "1" Плански опфат меѓу ул."Карпошева", "Македонска", и "Орце Николов", Свети Николе 2010-2015 година ..... стр.6
8. Одлука за започнување на постапка за избор на приватен партнер за доделување на договор за јавно приватно партнерство за реконструкција, модернизација и одржување на јавното осветлување во Општина Свети Николе. .... стр.7
9. Решение за избор на член во Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој ..... стр.8
10. Решение за разрешување и избор на претседател на Комисијата за родова рамноправност. .... стр.9
11. Одлука за одобрување на парични средства за покривање на трошоците на Армијата на Република Македонија кои ќе произлезат при извршување на одредени инфраструктурни работи во Општина Свети Николе ..стр.10
12. Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици. ....стр.11
13. Годишна програма за воспитно-образовна дејност за учебната 2010/2011 година во СОУ Кочо Рацин ..... стр.12
14. Годишна програма за работата на ООУ Даме Груев с.Ерџелија

за учебната 2010/2011 година. ....	стр.12
15.Годишна програма за работата на Јавната Општинска Установа за деца - Детска градинка Рахилка Гонева Свети Николе за учебната 2010/2011 година. ....	стр.13
16.Годишна програма за работа на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за учебната 2010/2011 година. ....	стр.14
17.Годишен извештај за работата на ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе за учебната 2009/2010 година. ....	стр.14
18.Годишна програма за работа на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе за учебната 2010/2011 година. ....	стр.15
19.Годишен извештај за работата на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе за учебната 2009/2010 година. ....	стр.16
20.Завршна сметка на ЈП Пазари за период од 01.01.Ѓ до 30.09. 2010 година. ....	стр.16

**Бр. 0701- 763/2**  
**28.10.2010 година**  
**Свети Николе**